


ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
Финансиски извештаи
и
Извештај на независниот ревизор
за годината која завршува на 31 Декември 2023

Јуни, 2024

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2023 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2023 година	



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш

тел. ++389 (32) 633-632

тел.моб. ++389 (72) 208-072

e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com

www. idejaplus.mk

До

Основачите и раководството на

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2023 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот


Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 40.525 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 10.779 илјади денари се од правни лица и јавни институции. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок утврдивме дека 2.397 илјади денари се постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632
тел.моб. ++389 (72) 208-072
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 40.525 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 29.746 илјади денари се од физички лица. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок од листата на физички лица, утврдивме дека 13.981 илјади денари се побарувања постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 38.804 илјади денари сомнителни и спорни побарувања од правни и физички лица. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можнос да го утврди точниот износ за кој се преценети побарувањата и преценет финансискиот- резултат.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш на ден 31 декември 2023 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Претпријатието е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Радовиш, 03.06.2024 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	85.326	82.516
Останати приходи	5	25.248	26.928
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Вкупно приходи од работењето		110.574	109.443
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	17.977	33.753
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	21	22
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	5.111	4.537
Останати трошоци од работењето	9	2.473	2.430
Трошоци за вработените	10	53.979	49.447
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	28.410	30.395
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	1.520	473
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	-	124
Вкупно расходи од работењето		109.491	121.182
Финансиски приходи	15	785	881
Финансиски раходи	16	1.538	1.291
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		3	6
Добивка/(Загуба) од редовното работење		334	(12.141)
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	334	(12.141)
Данок на добивка	18	241	-
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	93	(12.141)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	93	(12.141)

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 22.02.2024 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.



ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
В.Д. Директор - Дејан Крстев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	348.732	375.626
Вкупно нетековни средства		348.732	375.626
Тековни средства			
Залихи	22	8.980	8.942
Побарувања од купувачи	23	79.329	76.326
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	2.319	4.840
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	7.237	7.707
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		97.865	97.815
ВКУПНО СРЕДСТВА		446.597	473.441
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		1	29.428
Резерви		37.563	8.136
Акумулирана добивка/(загуба)		19.740	31.881
Добивка/(Загуба) за деловната година		93	(12.141)
Вкупно главнина и резерви	29	57.397	57.303
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	48.392	54.851
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	18.136	20.331
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останатои тековни обврски	33	19.653	19.106
Тековни обврски по заеми и кредити	34	3.226	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	299.795	321.850
Вкупно тековни обврски		340.809	361.287
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		446.597	473.441

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 22.02.2024 година.
 Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.



ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
 В.Д. Директор - Дејан Крстев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	29.428	8.136	19.740	57.303
Корекција од минати години	(29.427)	29.427	-	1
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година			93	93
Реинвестирана добивка				-
Исплатена дивиденда				-
Состојба на 31.12.2023	1	37.563	19.832	57.397

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2022	29.428	7.090	32.927	69.445
Корекција на добивка од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2022 година			(12.141)	(12.141)
Реинвестирана добивка		1.046	(1.046)	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2022	29.428	8.136	19.740	57.303

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	2023	2022
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	93	(12.141)
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства (Зголемување)/Намалување на тековните средства	28.410	30.395
Залихи	(38)	967
Побарувања од купувачи	(3.003)	(1.584)
Останати краткорочни побарувања	2.520	(4.840)
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	(521)	(5.456)
Зголемување/(намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	(2.196)	3.619
Останати тековни обврски	547	269
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(22.055)	(25.519)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	(23.704)	(21.631)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	4.278	(8.833)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(1.516)	(6.222)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(1.516)	(6.222)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Долгорочни обврски	(6.459)	(3.226)
Тековни обврски по заеми и кредити	3.226	-
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(3.233)	(3.226)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	(470)	(18.281)
Готовина на почетокот од годината	7.707	25.988
Готовина на крајот од годината	7.237	7.707

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш (во понатамошниот текст Претпријатието) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Основна деловна активност на Претпријатието е со шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Други дејности кои ги обавува претпријатието се:

37.00 - Отстранување на отпадни води

38.11 - Собирање на безопасен отпад

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

42.21 - Изградба на комунални објекти за течности

43.22 - Поставување и инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима - уреди

68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот или имот земен под закуп

68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор

81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место

81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина

96.09 - Останати лични услужни дејности, неспоменати на друго место

Основач на Претпријатието е:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Совет на Општина Радовиш	500	100%

Седиштето на Претпријатието е во Радовиш, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2023 година, Претпријатието има 89 вработени (31 декември 2022: 97 вработени).

Со актот за основање на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш.

Со Претпријатието раководи В.Д. Директорот Дејан Крстев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со Претпријатието.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2022 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Во годината што завршува на 31 декември 2023 година, Друштвото оствари нето добивка во износ од 93 илјади денари (2022: загуба 12.124 илјади денари). На 31 декември 2023 година вкупните теквни обврски на Друштвото се во износ од 340.809 илјади денари (2022: 361.2876 илјади денари), и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото кои изнесуваат 97.865 илјади денари (2022: 97.815 илјади денари), за 3,48 пати (2022: за 3,69 пати).

Основен Суд Радовиш, со Решение број ППНИ.бр.11/21 од 06.05.2021 година, има утврдено рамка на неопходни парични средства за вршење на дејноста со месечен износ од 5.701 илјади денари. На овој определен месечен износ не може да се спроведе извршување за наплата на паричните побарувања на доверителите чии извршни исправи се доспеани за наплата од паричните средства кои се слеваат на жиро сметка на ЈП Плаваја Радовиш. Над овој месечен износ се дозволува извршување заради наплата на доспеани парични побарувања према должникот ЈП Плаваја Радовиш.

Менаџментот на Претпријатието смета дека со утврдениот лимит ќе биде во можност да ги реализира своите средства и да ги плаќа своите обврски во нормалниот тек на работењето согласно динамиката на доспевање во догледна иднина, и примената на принципот на континуитет е соодветен на околностите.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Претпријатието не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Претпријатието.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 Декември 2023 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена засекоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компетентните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Претпријатието има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспелни износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2022: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временни разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Претпријатието. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување

на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Претпријатието ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Претпријатието не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2023	2022
ЕУР	61,4950	61,4932
УСД	55,6516	57,6535

(б) Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Претпријатието на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието. Претпријатието располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Претпријатието води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Претпријатието. Претпријатието континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Претпријатието работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

3.4. Управување со капиталниот ризик

Претпријатието има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Претпријатието може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2023	2022
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	85.326	82.516
Вкупно	85.326	82.516

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2023	2022
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	14	-
Останати приходи од работењето	25.234	26.928
Вкупно	25.248	26.928

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2023	2022
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	4.370	5.290
Трошоци за енергија (за производство)	13.607	28.463
Вкупно	17.977	33.753

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2023	2022
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	20	22
Вкупно	21	22

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2023	2022
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	597	475
Комунални услуги	1.265	977
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	15	13
Останати услуги	3.235	3.073

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2023	2022
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	378	382
Трошоци за репрезентација	210	283
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	429	341
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	114	134
Останати трошоци на работењето	1.342	1.217
Вкупно	2.473	2.430

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2023	2022
Плата и надоместоци на плата - бруто	52.536	47.185
Останати трошоци за вработените	1.286	2.196
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	157	66
Вкупно	53.979	49.447

Белешка 11 Амортизација

Опис	2023	2022
Амортизација на градежни објекти	6.796	6.796
Амортизација на постројки и опрема	21.615	23.600
Вкупно	28.410	30.395

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2023	2022
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	1.520	473
Вкупно	1.520	473

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нема резервирања за тошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2023	2022
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	-	100
Останати расходи од работењето	-	25
Вкупно	-	124

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи врз основа на камати одработењето со неповрзани друштва	751	881
Останати финансиски приходи	34	-
Вкупно	785	881

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Останати финансиски расходи	1.538	1.291
Вкупно	1.538	1.291

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2023 година изнесува 334 илјади денари. Во минатата 2022 година загубата пред оданочување изнесуваше 12.141 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2023 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 334 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2023 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2023 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 241 илјади денари (2022: 0), како што е прикажано во наредната табела:

Опис	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка/(Загуба) пред оданочување од БУ	334	(12.141)
Непризнати расходи за даночни цели	2.077	1.126
Даночна основа	2.411	(11.015)
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа	2.411	-
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	241	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	241	0

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната 2023 година после оданочување изнесува 93 илјади денари. Во претходната 2022 година ова Друштво има остварено нето загуба која изнесуваше 12.141 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2023 година изнесува 93 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2022 година изнесуваше 12.141 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	356	299.946	250.722	551.023
Нови набавки	-	-	1.516	1.516
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	356	299.946	252.238	552.539
Акумулирана депрецијација 01.01.2023		58.305	117.092	175.397
Депрецијација 2023	-	6.796	21.615	28.410
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	65.100	138.707	203.807
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	356	241.641	133.629	375.626
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	356	234.846	113.531	348.732

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	356	299.946	244.500	544.801
Нови набавки	-	-	6.222	6.222
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	356	299.946	250.722	551.023
Акумулирана депрецијација 01.01.2022		51.509	93.493	145.002
Депрецијација 2022	-	6.796	23.600	30.395
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	-	58.305	117.092	175.397
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	356	248.437	151.007	399.800
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	356	241.641	133.629	375.626

Белешка 22 Залихи

Опис	2023	2022
Залихи на суровини и материјали	7.628	7.598
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.054	1.016
Залиха на трговски стоки	299	327
Вкупно	8.980	8.942

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	40.525	37.286
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	-	-
Побарувања од камати (договорни и казнени)	-	-
Спорни и сомнителни побарувања	38.804	39.040
Останати побарувања	-	-
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	-
Вкупно	79.329	76.326

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2023	2022
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	2.319	4.834
Побарувања од вработените	-	5
Вкупно	2.319	4.840

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Друштвото нема краткорочни финансиски средства.

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2023	2022
Парични средства на трансакциски сметки во денари	7.231	7.696
Парични средства во благајна	6	12
Вкупно	7.237	7.707

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)

Друштвото нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2023	2022
Основна главнина	1	29.428
Законски, статутарни и останати резерви	37.563	8.136
Акумулирана добивка/(загуба)	19.740	32.927
Добивка/(загуба) за деловната година	93	(12.141)
Реинвестирана добивка	-	(1.046)
Вкупно	57.397	57.303

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	2023	2022
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	48.392	54.851
Вкупно	48.392	54.851

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	18.136	20.331
Вкупно	18.136	20.331

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Друштвото нема обврски за аванси, депозити и кауции.

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2023	2022
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	120	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	12.896	12.906
Обврски за персонален данок на доход	21	14
Обврски за данок на имот	-	(1.005)
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	3.767	4.723
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.668	2.345
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	178	123
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	178	123
Вкупно	19.652	19.106

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	2023	2022
Краткорочни кредити и заеми во земјата	3.226	-
Вкупно	3.226	-

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	2023	2022
Пресметани трошоци за користење на права	1.343	-
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	298.452	321.850
Вкупно	299.795	321.850

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Претпријатието нема трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш е тужена страна од 2 физички и едно правно лице, со вкупна вредност на спорот од 634 илјади денари, и еден судски спор за смеќавање и одземање на владение со неопределена вредност. Со состојба 31.12.2023 година Претпријатието има сомнителни и спорни побарувања со вредност од 38.804 илјади денари. Веројатноста за наплата на истите не може да се предвиди.

Со состојба на 31.12.2023 година, Претпријатието има 54 активни извршни решенија во банка во вкупен нето износ на главен долг од 61.684 илјади денари (, во кои се јавува како тужена страна, (2022: 54 активни извршни решенија со вредност од 73.376 илјади денари)

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38 Последователни настани

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2023 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на Претпријатието во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
В.Д. Директор Дејан Крстев

ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2023 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)

- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 05266025

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	348.732.027,00			375.626.285,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	348.732.027,00			375.626.285,00
10	-- Недвижности (011+012)	235.201.459,00			241.997.030,00
11	-- Земјиште	355.652,00			355.652,00
12	-- Градежни објекти	234.845.807,00			241.641.378,00
13	-- Постројки и опрема	113.530.568,00			133.629.255,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	97.744.497,00			97.814.694,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	8.979.905,00			8.941.694,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	7.627.562,00			7.598.352,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.053.675,00			1.016.113,00
41	-- Залихи на готови производи	0,00			

42	-- Залихи на трговски стоки	298.668,00		327.229,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	81.527.618,00		81.165.559,00
47	-- Побарувања од купувачи	79.328.801,00		76.326.039,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	2.198.817,00		4.834.052,00
50	-- Побарувања од вработените			5.468,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.236.974,00		7.707.441,00
60	-- Парични средства	7.236.974,00		7.707.441,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	446.476.524,00		473.440.979,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075-076+077-078)	57.396.029,00		57.303.366,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	500,00		29.427.762,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	37.563.231,00		8.135.968,00
72	-- Законски резерви	33.495.247,00		4.067.984,00
73	-- Статутарни резерви	4.067.984,00		4.067.984,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	19.739.637,00		31.880.964,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	92.661,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			12.141.328,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	90.628.176,00		94.287.590,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	48.392.079,00		54.850.762,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	48.392.079,00		54.850.762,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	42.236.097,00		39.436.828,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	18.135.627,00		20.331.314,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	12.896.481,00		12.905.720,00
100	-- Обврски кон вработените	2.668.453,00		2.344.774,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.788.641,00		3.732.020,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	3.226.138,00		

107	-- Останати финансиски обврски	178.200,00		123.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.342.557,00		
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	298.452.319,00		321.850.023,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ПЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	446.476.524,00		473.440.979,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	111.362.558,00			110.330.896,00
202	-- Приходи од продажба	85.326.483,00			82.515.794,00
203	-- Останати приходи	26.036.075,00			27.815.102,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	111.028.843,00			122.472.224,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	17.977.133,00			33.753.038,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	20.691,00			22.826,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.111.192,00			4.537.153,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.629.507,00			2.495.286,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	53.822.233,00			49.380.927,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	30.127.714,00			28.480.670,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.279.642,00			2.036.304,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.603.267,00			11.867.750,00
217	-- Останати трошоци за вработените	8.811.610,00			6.996.203,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	28.410.319,00			30.395.282,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.520.132,00			472.630,00

222	-- Останати расходи од работењето	1.537.636,00			1.415.082,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	333.715,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				12.141.328,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	333.715,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				12.141.328,00
252	-- Данок на добивка	241.054,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	92.661,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				12.141.328,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	89,00			97,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	92.661,00			
270	-- Загуба за годината				12.141.328,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	92.661,00			
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	92.661,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				12.141.328,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	355.652,00			355.652,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (<	234.845.807,00			241.641.378,00

615	или = АОП 012 од БС) -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	113.530.568,00			0,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФГИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	16.685.122,00			16.637.740,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	85.326.483,00			82.515.794,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	85.326.483,00			82.515.794,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	26.036.075,00			27.815.102,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.370.282,00			5.289.985,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.763.530,00			3.570.088,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	410.048,00			495.214,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	10.843.321,00			24.892.965,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	596.932,00			474.755,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.234.736,00			3.072.989,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	137.374,00			252.238,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.178.843,00			1.897.956,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	152.439,00			65.760,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	106.140,00			59.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	421.506,00			424.293,00

708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)			77.165,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	110.899,00		97.233,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	429.424,00		340.575,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	92.300,00		92.300,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.341.680,00		1.415.081,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	89,00		97,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00		1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	111.362.558,00			

Потпишано од:

Riste Prangovski

CN=Makedonski Telekom SA, O=Makedonski Telekom, C=MK

Makedonski Telekom SA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2023 година